




туристичка агенција  
**TRAVEL HOUSE**  
куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ НА:

**СЕЈШЕЛИ**



# ПОД СЕЈШЕЛСКИТЕ П НА ВАНИЛАТА И ВКУ



Сејшели е островска држава на запад, лоцирана во водите на Индискиот Океан, оддалечена околу 1.600 км од брегот на Африка, северо-источно од Мадагаскар.


Составена е од четири групи острови, со вкупно 100 поголеми или помали острови. Најголем остров е Махе, со површина од 144 км<sup>2</sup>, каде се наоѓа главниот град Викторија.

Сејшели зафаќа површина од 455 км<sup>2</sup>, со вкупно околу 85.000 жители, од кои повеќето се Креоли (мешавина од азиски, европски и афрички доселеници), има и белци од англиско и од француско потекло, исто така, и Кинези и Индуси.

Во Викторија, според верската припадност, околу 90 отсто се католици, а околу 7 проценти се протестанти. Официјални јазици се сејшелски, англиски и француски.







# АЛМИ СО МИРИСОТ СОТ НА КОКОСОТ

Во текот на целата година климата е тропска, со температура од 30 до 35 степени Целзиусови. Можни се и краткотрајни тропски дождови, но поретко.

На Сејшели се организираат разни тури и разгледувања на главниот град Викторија, како и посета на други острови, како Праслин и Ла Диг, каде има прекрасни плажи и необична вегетација, расади со палми и, пред сè, финовски кокоси кои можат да израснат во најразлични облици. Главни извозни производи на Викторија се ванила, кокос, кокосово масло, оклоп од желка, сапун и гуано.

Туристички атракции во градот се: саат кулата изградена по пример на Most Vauxhall во Лондон, судницата, Викториините ботанички градини, Националниот историски музеј, Природонаучниот музеј и Sir Selwyn плоштадот. Тука се наоѓаат и националниот стадион и политехничкиот институт, додека во внатрешноста на пристаништето се наоѓа индустријата за конзервирање туна.

